

ГОДИШЕН ТЕСТ по македонски јазик за второ одделение

1. Дополни ги испуштените големи и мали букви од македонската азбука.

А а, _____, _____, Г г, Д д, _____, _____, Ж ж, _____, S s, _____, _____,

К к, Л л, _____, _____, Н н, Њ њ, _____, П п, _____, _____, Т т,

_____, У у, _____, Х х, _____, _____, Џ џ и _____

Нашата азбука се вика _____ и има _____ буква.

2. Определи ги речениците според нивното значење.

а) Каде ми е зелениот чадот?

б) Весна си купи нови чевли.

в) Оф, ме боли забот!

Именувај ги инерпункциските знаци!



3. Состави реченица од дадените зборови- **топка, си, Диме, игра, со, шарената.**

4. Напиши именка што означува име на:

растение

животно

предмет

човек

град

село

река

планина

5. Правилно поделен збор на слогови е:

Ма-гда-ле-на

ма-те-мат-ик-а

об-лак

6. Подреди ги правилно дадените слогови за да добиеш збор.

ЛО НИ БА

НА НИ ПЛ

МИ НА ЈАС

□ □ □

□ □ □

□ □ □

7. Запиши ги правилно дадените броеви со зборови.

7

18

21

6



8. Поврзи ги правилно зборовите со исто значење

порта	врата
шума	гора
лекар	куче
пес	доктор

9.. Дополни ги линиите со зборови со спротивно значење.

Мечката е _____, а мечето горе.

Мечката е тешка, а мечето е _____

Мечката е голема, а мечето _____

Мечката се _____, а мечето плаче.

10. Пронајди ги трите именки каде правилно е употребена голема буква.

Битола Град Наташа Молив Домат Вардар Топка

11. Дополни ги речениците за да биде точно.

а) Грдото пајче се претвори во бел

б) Снежана живееше кај седумте

в) Зоки _____ и Лидија беа најверни другари.

12. Повлечи ги сликите во празните полиња за да одговараат на лектирното дело

Зоки Поки	Грдото пајче	Касни порасни	Снежана



